



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Меѓународно барање за директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Владата на Република Македонија е посветена да ја подобри одговорноста и ефикасноста на здравствениот сектор во Македонија. Согласно со Законот за здравствено осигурување, Фондот за здравствено осигурување на Македонија (www.fzo.org.mk), како единствен купувач на здравствени услуги, треба да биде управуван од двајца директори со еднакви овластувања и одговорности, користејќи го принципот „четири очи“. Бараме искусен, ентузијастичен и посветен менаџер со претходно искуство во водење на фондовите за здравствено осигурување или компании за здравствено осигурување за извршната позиција на еден од директорите на ФЗОМ. Најдобриот кандидат се очекува да обезбеди силно управување на ФЗОМ и да придонесе за градење на институцијата како стратешки купувач на здравствените услуги.

Кандидатите потребно е да ги исполнуваат следните услови:

Да имаат високо образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис администрацијата, менаџментот во јавното здравство, медицинските науки или правните науки.

Да имаат најмалку шест години работно искуство од областа на финансиите или менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување.

Да имаат познавање на прописите од областа на здравствената заштита и здравственото осигурување.

Платата може да биде предмет на преговарање, но во согласност со ЕУ стандардите и таа ќе биде пропорционална на искуството и образованието. Пакетот на бенефиции, исто така, ќе вклучува 25 дена платен годишен одмор, животно осигурување, ниски трошоци за медицинска заштита за Вас и за Вашето семејство, автомобил со возач, како и бесплатно сместување.

Апликациите треба да бидат доставени по пошта најдоцна до **22 ноември 2010**

Со назнака до: **„Претседателот на Управен Одбор на ФЗОМ“, апликација за директор**

Контакт: **Фонд за здравствено осигурување на Македонија**

Адреса: **ул. Македонија 66, 1000 Скопје, Република Македонија**